

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2023 година,
со извештај на независниот ревизор

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2023 година,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3 - 4
БИЛАНС НА УСПЕХ	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10 - 34

Додатоци

Додаток 1 - Годишен извештај за работење

Додаток 2 - Годишна сметка

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Акционерите и Одборот на директори на МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на МЕТРО АД увоз-извоз Скопје што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2023 година, билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината, извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш, прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансискиите извештаи

Раководството на МЕТРО АД увоз-извоз Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорите

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија, објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на МЕТРО АД увоз-извоз Скопје заклучно со 31 декември 2023 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2023 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на МЕТРО АД увоз-извоз Скопје за годината што заврши на 31 декември 2023 година.

Скопје, 30 мај 2024 година

Овластен ревизор

Костадин Пецев

Костадин Пецев



Друштво за ревизија
ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА
ДООЕЛ Скопје

Управител

Љупчо Пецев

Љупчо Пецев

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината завршена на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Приходи од продажба	6	1.228.665	1.209.108
Останати приходи од работење	7	18.093	10.480
Вкупно приходи од работење		1.246.758	1.219.588
Потрошени материјали и ситен инвентар	8	-5.385	-5.507
Плати и надоместоци на вработените	9	-53.402	-49.015
Амортизација	14	-30.734	-29.628
Набавна вредност на продадени стоки		-993.341	-1.002.986
Останати расходи од работење	10	-102.693	-114.966
Вкупно расходи од работење		-1.185.555	-1.202.102
Добивка од работење		61.203	17.486
Финансиски приходи	11	3.345	4.174
Финансиски трошоци	11	-14.807	-13.955
Добивка пред оданочување		49.741	7.705
Данок на добивка	12	-5.467	-40
Добивка по оданочување		44.274	7.665
Основна заработувачка по акција (во денари)	13	19.943	3.453

Финансиските извештаи на МЕТРО АД увоз-извоз Скопје се усвоени на 11.03.2024 година

Извршни директори

Симон Милошески

Билјана Цветановска-Томовска



Белешките содржани од страна 10 до 34 се составен дел на овие финансиски извештаи

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2023 година**

во илјади денари	Белешки	2023	2022
Добивка по оданочување		44.274	7.665
Останата сеопфатна добивка			
Нереализирани загуби/добивки од вложувања расположливи за продажба		-	-
Ревалоризација на недвижности, постројки и опрема		-	-
Вкупна останата сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		44.274	7.665

**Белешките содржани од страна 10 до 34 се составен
дел на овие финансиски извештаи**

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
за годината завршена на 31 декември 2023 година

во илјади денари	Белешки	2023	2022
СРЕДСТВА			
Основни средства	14	427.304	430.988
Нематеријални средства	14	108	166
Вложувања расположливи за продажба		149	149
Вкупно нетековни средства		427.561	431.303
Залихи	15	284.078	287.365
Побарувања од купувачи	16	141.931	136.471
Останати краткорочни побарувања	17	12.275	7.161
Побарувања за аванси и депозити	18	48.412	17.735
Краткорочни финансиски средства		-	-
Активни временски разграничувања	19	1.418	1.582
Парични средства и парични еквиваленти	20	13.473	8.818
Вкупно тековни средства		501.587	459.132
ВКУПНО СРЕДСТВА		929.148	890.435
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Акционерски капитал		6.882	6.882
Ревалоризациони резерви		124.900	124.900
Законски резерви		5.659	5.659
Останати резерви		78.290	70.624
Акумулирана добивка		99.985	63.376
Вкупно капитал и резерви		315.716	271.441
Долгорочни кредити	21	113.536	126.024
Обврски спрема добавувачи	22	199.661	160.677
Останати краткорочни обврски	23	10.025	4.530
Обврски за примени аванси	24	504	723
Обврски по краткорочни кредити	25	262.096	299.356
Пасивни временски разграничувања	26	27.610	27.684
Вкупно тековни обврски		499.896	492.970
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		929.148	890.435

Белешките содржани од страна 10 до 34 се составен
дел на овие финансиски извештаи

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината завршена на 31 декември 2023 година

2023 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Ревалориз. резерви	Законски резерви	Останати резерви	Акумулир. добивка	ВКУПНО
Состојба 01.01.2023	6.882	124.900	5.659	70.624	63.376	271.441
Сеопфатна добивка						
Добивка од тековната година	-	-	-	-	44.274	44.274
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	44.274	44.274
Нова емисија на акции	-	-	-	-	-	-
Заокружување	-	-	-	1	-	1
Вратено од инвестиции на акумулирана добивка	-	-	-	-	-	0
Распределено за дивиденда	-	-	-	-	-	0
Распределено за инвестиции	-	-	-	7.665	-7.665	0
Состојба 31.12.2023	6.882	124.900	5.659	78.290	99.985	315.716

2022 година

во илјади денари	Акционер. капитал	Ревалориз. резерви	Законски резерви	Останати резерви	Акумулир. добивка	ВКУПНО
Состојба 01.01.2022	6.882	124.900	5.659	57.624	68.711	263.776
Сеопфатна добивка						
Добивка од тековната година	-	-	-	-	7.665	7.665
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-	7.665	7.665
Нова емисија на акции	-	-	-	-	-	-
Вратено од инвестиции на акумулирана добивка	-	-	-	-	-	0
Распределено за дивиденда	-	-	-	-	-	0
Распределено за инвестиции	-	-	-	13.000	-13.000	0
Состојба 31.12.2022	6.882	124.900	5.659	70.624	63.376	271.441

Белешките содржани од страна 10 до 34 се составен
дел на овие финансиски извештаи

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината завршена на 31 декември 2023 година

во илјади денари	2023	2022
А. Парични текови од деловни активности		
Добивка по оданочување	44.274	7.665
Амортизација	30.734	29.628
Добивка / загуба од продажба и неотпишана вредност на расходувани основни средства	-113	-333
Залихи	3.287	-10.586
Побарувања од купувачи	-5.460	-2.210
Останати краткорочни побарувања	-5.114	-1.916
Побарувања за аванси и депозити	-30.677	8.460
Активни временски разграничувања	164	224
Обврски спрема добавувачи	38.984	-34.964
Останати краткорочни обврски	5.495	-1.086
Обврски за аванси	-219	-58
Пасивни временски разграничувања	-74	-3.376
Нето парични текови од деловни активности	81.281	-8.552
Б. Парични текови од инвестициони активности		
Набавки на основни средства	-26.991	-33.478
Набавки на нематеријални средства	-	-143
Прилив од продажба на основни средства	113	334
Одлив од краткорочни финансиски средства	-	-
Прилив од вложувања расположливи за продажба	-	-
Нето парични текови од инвестициони активности	-26.878	-33.287
В. Парични текови од финансиски активности		
Одлив од долгорочни кредити	-12.488	-22.171
Одлив / прилив од краткорочни кредити	-37.260	63.932
Нова емисија на акции	-	-
Исплатени дивиденди	-	-
Нето парични текови од финансиски активности	-49.748	41.761
ЗГОЛЕМУВАЊЕ / НАМАЛУВАЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	4.655	-78
Парични средства на почетокот на годината	8.818	8.896
Парични средства на крајот на годината	13.473	8.818

Белешките содржани од страна 10 до 34 се составен
дел на овие финансиски извештаи

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните средства и објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при подготвување на финансиските извештаи се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Приходите од продажба се мерат според објективната вредност на надоместокот кој е примен или се побарува. Приходите од продажба се признаваат во моментот на нивната испорака и прифаќање од страна на купувачите.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловни односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати во рамките на финансиските приходи. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.3. Расходи за камати

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловни односи се искажуваат како расходи за камати во рамките на финансиските расходи. Расходите за камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.4. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се евидентираат на товар на расходите на работење во пресметковниот период кога ќе настанат.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.5. Основни средства

Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на основните средства се состои од фактурната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Основните средства се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на основни средства се книжи како добивка во рамките на останатите приходи од работење, а негативната разлика се книжи како загуба во рамките на останатите расходи од работење. Неотпишаната вредност на расходуваните основни средства се книжи на товар на останатите расходи од работење.

3.6. Амортизација

Набавната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Стапките што се применуваат за амортизација на основните средства што ги поседува МЕТРО АД увоз-извоз Скопје се како што следи:

Градежни објекти	2,5%
Опрема за дејноста	10 - 20%
Транспортни средства	25%
Компјутерска опрема	25%
Мебел, деловен инвентар, опрема за затоплување, вентилација и за одржување на канцелариски и други простории, канцелариски и друг мебел, како и друга опрема за вршење на канцелариски работи	20 - 25%

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики.

3.7. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.8. Залихи

Залихите на трговски стоки се искажуваат по набавна вредност, односно по нето продажната вредност, во зависност од тоа која е пониска. Набавната вредност се состои од набавната цена, царината, трошоците за превоз и други трошоци кои настанале во врска со набавката.

Ситниот инвентар се отпишува во целост при ставањето во употреба.

3.9. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните производи, стоки и услуги, намалени за исправката на вредност за ненаплатливите побарувања. Исправка на вредноста на побарувањата од купувачи се врши кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Индикатори кои се користат при проценката на наплатливоста на побарувањата од купувачи се: инсолвентност на купувачите, значително доцнење на наплатата, како и стечај или ликвидација на купувачите. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

3.10. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска готовина во благајна, парични средства на жиро - сметки во деловни банки, девизни сметки во деловни банки и други парични средства.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.11. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на извештајот за финансиската состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од финансиските приходи, односно од финансиските расходи.

3.12. Капитал, законски резерви и акумулирана добивка

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

Законски резерви

Законските резерви се формираат со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето на Друштвото.

Законска обврска на Друштвото е да формира резервен фонд со издвојување на 5% од остварената нето добивка во годината, се додека не достигне 10% од основачкиот влог. Износот на законската резерва над законскиот минимум од 10% може да се користи за исплата на дивиденда, врз основа на одлука од сопственикот на Друштвото.

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува акумулираната добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.13. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.14. Данок на добивка

Согласно измените во даночната регулатива, основа за пресметување на данок на добивка од 2014 година е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели и намалена за пропишани даночни ослободувања. Доколку пресметаниот данок од добивка е поголем од износот на пресметаната добивка пред оданочување, за разликата се искажува загуба.

Во периодот 2009 - 2013 година основа за пресметка на данокот на добивка беа повеќе видови расходи кои не се признаваа за целите на оданочувањето, тн. даночно непризнаени расходи. Данок на добивка се плаќаше и при исплатата на дивиденди од добивките остварени во финансиските извештаи за 2009 - 2013 година.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2022 година).

3.15. Користи за вработените

Придонеси за вработените

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основица за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи износот е нематеријален за финансиските извештаи.

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.16. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат со цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.17. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесни обврски се можни обврски што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви) кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Одборот на директори. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради набавки и продажби на стоки и услуги. Овие трансакции се искажани во странски валути.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Северна Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флукуации на курсевите на странските валути.

Ризик од промени на цените

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје не е изложен на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи затоа што Друштвото има нематеријален износ на вложувања расположливи за продажба.

4.2. Кредитен ризик

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје е изложен на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. МЕТРО АД увоз-извоз Скопје изложен е на ризик од промена на каматните стапки бидејќи во работењето користи кредити.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5. Ризик од финансирање

Друштвото го следи ризикот од финансирање преку показателот за задолженост. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Нето обврските се пресметуваат како разлика помеѓу вкупните кредити (краткорочни и долгорочни) и паричните средства и краткорочните депозити.

Одборот на директори на МЕТРО АД увоз-извоз Скопје врши редовно следење на кредитната задолженост.

4.6. Даночен ризик

Македонската даночна регулатива е подложна на промени и различни толкувања. Даночните власти во Република Северна Македонија можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние што се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото.

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

5.1. Ризик од финансирање

Ризикот од финансирање прикажан преку показателот на кредитната задолженост е како што следи:

Показател на кредитна задолженост

во илјади денари	2023	2022
Обврски по кредити	375.632	425.380
Парични средства и краткорочни депозити	-13.473	-8.818
Нето обврски по кредити	362.159	416.562
Капитал и резерви	315.716	271.441
% на кредитна задолженост	<u>114,71%</u>	<u>153,46%</u>

На 31.12.2023 година задолженоста на МЕТРО АД увоз-извоз Скопје е намалена за 38,75 процентни поени во однос на состојбата на 31.12.2022 година како резултат на отплатени кредити и остварената добивка по оданочување.

5.2. Ризик од промена на девизните курсеви

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки на странски пазари и поради тоа истото е изложено на ризик од промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2023 и 2022 година по валути е следната.

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2023	2022	2023	2022
ЕУР	52.544	50.120	218.024	220.770
УСД	45.226	17.343	91.802	63.890
ГБП	-	-	-	-
	<u>97.770</u>	<u>67.463</u>	<u>309.826</u>	<u>284.660</u>

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сензитивна анализа

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2023	2022	2023	2022
ЕУР	-16.548	-17.065	16.548	17.065
УСД	-4.658	-4.655	4.658	4.655
GBP	-	-	-	-
	<u>-21.206</u>	<u>-21.720</u>	<u>21.206</u>	<u>21.720</u>

5.3. Ризик од промена на каматните стапки

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следи:

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Финансиски средства		
Некаматносни		
Парични средства	13.473	8.818
Побарувања од купувачи	141.931	136.471
Останати побарувања	12.275	7.161
Побарувања за позајмици	-	-
Вложувања расположливи за продажба	149	149
	<u>167.828</u>	<u>152.599</u>
Каматносни со променлива камата		
Парични средства	-	-
Дадени заеми	-	-
Депозити во банки	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Каматносни со фиксна камата		
Дадени заеми	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>167.828</u>	<u>152.599</u>
Финансиски обврски		
Некаматносни		
Обврски спрема добавувачи	199.661	160.677
Останати тековни обврски	10.025	4.530
Вкупно	<u>209.686</u>	<u>165.207</u>
Каматносни со фиксна камата		
Обврски по кредити	217.677	231.090
	<u>217.677</u>	<u>231.090</u>
Каматносни со променлива камата		
Обврски по кредити	157.955	194.290
	<u>157.955</u>	<u>194.290</u>
	<u>585.318</u>	<u>590.587</u>

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за еден процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	зголемување		намалување	
	2023	2022	2023	2022
Дадени депозити и кредити	-	-	-	-
Земени кредити	-1.580	-1.943	1.580	1.943
	-1.580	-1.943	1.580	1.943

5.4. Ризик од ликвидност

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година:

31.12.2023 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити и лизинг	159.559	69.487	33.050	113.536	375.632
Обврски спрема добавувачи	199.661	-	-	-	199.661
Останати обврски	10.025	-	-	-	10.025
	369.245	69.487	33.050	113.536	585.318

31.12.2022 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Обврски за кредити и лизинг	83.124	54.205	162.027	126.024	425.380
Обврски спрема добавувачи	160.677	-	-	-	160.677
Останати обврски	4.530	-	-	-	4.530
	248.331	54.205	162.027	126.024	590.587

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Следната табела дава приказ на старосната структура на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2023 и 2022 година:

31.12.2023 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	13.473	-	-	-	13.473
Побарувања од купувачи	112.641	23.446	4.945	899	141.931
Останати побарувања	12.275	-	-	-	12.275
Побарувања за позајмици	-	-	-	-	-
Депозити во банки	-	-	-	-	-
Вложувања расположливи за продажба	-	-	-	149	149
	138.389	23.446	4.945	1.048	167.828

31.12.2022 година

во илјади денари	до 3 месеци	3-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	8.818	-	-	-	8.818
Побарувања од купувачи	110.194	21.177	3.211	1.889	136.471
Останати побарувања	7.161	-	-	-	7.161
Побарувања за позајмици	-	-	-	-	-
Депозити во банки	-	-	-	-	-
Вложувања расположливи за продажба	-	-	-	149	149
	126.173	21.177	3.211	2.038	152.599

6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2023	2022
Приходи од продажба на трговски стоки на домашен пазар	774.444	749.038
Приходи од продажба на трговски стоки на странски пазар	452.583	459.283
Приходи од услуги - дистрибуција	-	-
Останати приходи од продажба	1.638	787
Вкупно	1.228.665	1.209.108

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

7. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

во илјади денари	2023	2022
Приходи од вишоци	6.163	4.185
Приходи од одобренција	7.014	2.159
Приходи од надомест на штети по основ на осигурување	702	44
Приходи од субвенции	3.603	3.311
Останато	611	781
Вкупно	18.093	10.480

8. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И СИТЕН ИНВЕНТАР

во илјади денари	2023	2022
Потрошени материјали	3.545	3.589
Потрошени резервни делови	879	1.122
Отпис на ситен инвентар	961	796
Вкупно	5.385	5.507

9. ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

во илјади денари	2023	2022
Бруто плати	50.387	47.416
Регрес за годишен одмор	1.967	1.542
Други надоместоци за вработените	1.048	57
Вкупно	53.402	49.015

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

10. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

во илјади денари	2023	2022
Потрошена енергија	18.051	34.545
Телефонски и поштенски услуги	1.083	1.143
Транспортни услуги	782	2.789
Услуги за одржување и заштита	6.269	5.456
Комунални и санитарни услуги	1.233	1.458
Трошоци за службени патувања во земјата и странство	5.029	5.362
Репрезентација, спонзорства и донации	2.321	2.618
Реклама и пропаганда	4.642	4.493
Премии за осигурување	2.979	3.047
Банкарски услуги	1.450	1.614
Консултантски услуги	853	1.291
Трошоци за членови на Одборот на директори	4.682	2.581
Одобренија за купувачи	36.472	36.662
Расходи од кусоци, кало, растур	8.871	5.210
Вредносно усогласување и отпис на побарувања од купувачи	2.154	240
Останато	5.822	6.457
Вкупно	102.693	114.966

11. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ/ТРОШОЦИ

во илјади денари	2023	2022
Приходи од камати	55	45
Позитивни курсни разлики	3.290	4.129
Останати финансиски приходи	-	-
Вкупно финансиски приходи	3.345	4.174
Расходи за камати	-11.113	-8.086
Негативни курсни разлики	-3.694	-5.869
Останати финансиски расходи	-	-
Вкупно финансиски расходи	-14.807	-13.955
Нето финансиски приходи / расходи	-11.462	-9.781

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

12. ДАНОК НА ДОБИВКА

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Добивка пред оданочување	49.741	7.705
Даночно непризнаени расходи	12.596	5.696
Даночна основа	<u>62.337</u>	<u>13.401</u>
Намалување на даночната основа	-7.665	-13.000
Даночна основа по намалување	<u>54.672</u>	<u>401</u>
Данок на добивка по стапка од 10%	5.467	40
Намалување на пресметаниот данок	-	-
Данок на добивка по намалување	<u>5.467</u>	<u>40</u>
Ефективна даночна стапка	<u>10,99%</u>	<u>0,52%</u>

13. ОСНОВНА ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Заработувачка која им припаѓа на имателите на обични акции	44.274	7.665
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	2.220	2.220
Основна заработувачка по акција во денари	<u>19.943</u>	<u>3.453</u>

Основната заработувачка по акција се пресметува со делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката по оданочување за имателите на приоритетни акции) со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

Поради фактот дека МЕТРО АД увоз-извоз Скопје нема издадено приоритетни акции целата добивка по оданочување припаѓа на имателите на обични акции.

Разводната заработувачка по акција не е пресметана затоа што МЕТРО АД увоз-извоз Скопје нема издадено разводнички потенцијални обични акции.

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

14. ОСНОВНИ СРЕДСТВА И НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Набавна вредност на основните средства и нематеријалните средства и нивната исправка на вредноста се како што следи:

2023 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Аванси за основни средства	Вкупно основни средства	Нематер. средства
Набавна вредност							
Состојба 01.01.2023	94.792	272.740	275.306	0	240	643.078	1.812
Нови набавки	-	-	26.991	-	-	26.991	-
Пренос од инвестиции во тек	-	-	240	-	-240	0	-
Усогласување / заокружување	-	-	-	-	-	0	-
Расходување и продажба	-	-	-4.687	-	-	-4.687	-
Состојба 31.12.2023	94.792	272.740	297.850	0	0	665.382	1.812
Исправка на вредност							
Состојба 01.01.2023	-	78.559	133.531	-	-	212.090	1.646
Амортизација	-	6.808	23.868	-	-	30.676	58
Усогласување / заокружување	-	-	-1	-	-	-1	-
Расходување и продажба	-	-	-4.687	-	-	-4.687	-
Состојба 31.12.2023	-	85.367	152.711	-	-	238.078	1.704
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ							
НА 31.12.2023	94.792	187.373	145.139	0	0	427.304	108

2022 година

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиц. во тек	Аванси за основни средства	Вкупно основни средства	Нематер. средства
Набавна вредност							
Состојба 01.01.2022	94.792	271.973	240.736	299	8.395	616.195	1.669
Нови набавки	-	767	32.471	-	240	33.478	143
Пренос од инвестиции во тек	-	-	8.694	-299	-8.395	0	-
Усогласување / заокружување	-	-	1	-	-	1	-
Расходување и продажба	-	-	-6.596	-	-	-6.596	-
Состојба 31.12.2022	94.792	272.740	275.306	0	240	643.078	1.812
Исправка на вредност							
Состојба 01.01.2022	-	71.755	117.334	-	-	189.089	1.613
Амортизација	-	6.804	22.791	-	-	29.595	33
Усогласување / заокружување	-	-	2	-	-	2	-
Расходување и продажба	-	-	-6.596	-	-	-6.596	-
Состојба 31.12.2022	-	78.559	133.531	-	-	212.090	1.646
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ							
НА 31.12.2022	94.792	194.181	141.775	0	240	430.988	166

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Како обезбедување за повлечени кредити, одобрени гаранции и акредитиви од Шпаркасе банка АД Скопје, под хипотека се ставени:

- Градежни објекти на Бул. 3 МАК. УДАР. БРИ. во КО Кисела Вода 2, со вкупна површина од 3.065 метри квадратни и проценета вредност од 2.793 илјади евра;
- Земјиште на Бул. 3 МАК. УДАР. БРИ. во КО Кисела Вода 2, со вкупна површина од 6.670 метри квадратни и проценета вредност од 843 илјади евра;
- Градежно земјиште со сите прирастоци и припадоци сега и во иднина, во КО Којлија со вкупна површина од 26.117 метри квадратни и проценета вредност од 524 илјади евра;
- Опрема за производство на студ и комори со вкупна проценета вредност од 1.840 илјади евра;
- Градежни објекти во КО Којлија со вкупна површина од 3.899 метри квадратни и со проценета вредност од 3 милиони евра.

15. ЗАЛИХИ

во илјади денари	2023	2022
Материјали и ситен инвентар	-	-
Трговски стоки	284.078	287.365
Вкупно	284.078	287.365

16. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	2023	2022
Побарувања од купувачи во земјата	102.141	95.230
Побарувања од купувачи во странство	40.649	42.100
	142.790	137.330
Минус - исправка на вредност	-859	-859
Вкупно побарувања од купувачи нето	141.931	136.471

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

17. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Побарувања за данок на додадена вредност	9.954	4.183
Побарувања за повеќе платен данок од добивка	2.212	2.763
Останато	<u>109</u>	<u>215</u>
Вкупно	<u>12.275</u>	<u>7.161</u>

18. ПОБАРУВАЊА ЗА АВАНСИ И ДЕПОЗИТИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Побарувања за дадени аванси во земјата	1	-
Побарувања за дадени аванси во странство	48.411	17.735
Побарувања за депозити	-	-
Останато	<u>-</u>	<u>-</u>
Вкупно	<u>48.412</u>	<u>17.735</u>

19. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Однапред платени трошоци	7	18
Разграничено осигурување	1.119	865
Разграничена камата од финансиски лизинг на возила	282	665
Останато	<u>10</u>	<u>34</u>
Вкупно	<u>1.418</u>	<u>1.582</u>

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

20. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

во илјади денари	2023	2022
Жиро сметка	4.707	954
Девизни сметки	8.710	7.629
Благајна	56	235
Останати парични средства	-	-
Вкупно	13.473	8.818

21. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2023	2022
Шпаркасе банка АД Скопје	125.959	135.035
Стопанска банка АД Скопје	8.199	16.398
Долгорочни обврски за лизинг - С Лизинг	5.528	9.147
Останати	-	-
Вкупно	139.686	160.580
Намалено за обврските со доспеаност за плаќање до една год.	-26.150	-34.556
Долгорочни обврски со доспеаност за плаќање над една год.	113.536	126.024

Обврските по долгорочните кредити се девизни.

Планот за отплата на долгорочните обврски на 31 декември 2023 година е како што следи:

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Година	Вкупно во илјади денари
2024	26.150
2025	16.736
2026	15.572
2027	14.945
2028	13.528
2029	13.895
2030	35.627
2031	1.437
2032	1.437
2033	359
Вкупно	139.686

22. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2023	2022
Обврски спрема добавувачи во земјата	29.326	36.046
Обврски спрема поврзани друштва во земјата	534	550
Обврски спрема добавувачи во странство	169.801	124.081
Вкупно	199.661	160.677

23. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2023	2022
Обврски за данок на додадена вредност	-	15
Обврски за данок на добивка	5.467	290
Обврски за бруто плати	4.371	4.150
Останато	187	75
Вкупно	10.025	4.530

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

24. ОБВРСКИ ЗА АВАНСИ И ДЕПОЗИТИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Обврски за аванси во земјата	165	723
Обврски за аванси во странство	339	-
Обврски за примени депозити	-	-
Вкупно	<u>504</u>	<u>723</u>

25. ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Обврски по краткорочни кредити		
Шпаркасе банка АД Скопје	200.446	193.700
Стопанска банка АД Скопје	35.500	71.100
Останати	-	-
Вкупно	<u>235.946</u>	<u>264.800</u>
Тековна доспеаност на долгорочни обврски	26.150	34.556
ВКУПНО	<u>262.096</u>	<u>299.356</u>

Краткорочните кредити од Шпаркасе банка АД Скопје и од Стопанска банка АД Скопје се денарски.

26. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

во илјади денари	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Одложено признавање на приходи врз основа на државни поддршки	27.582	27.684
Останато	28	-
Вкупно	<u>27.610</u>	<u>27.684</u>

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

27. САЛДА И ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Во продолжение се прикажани салдата и трансакциите меѓу МЕТРО АД увоз-извоз Скопје и Алпина - Деј ДОО Пробиштип во која МЕТРО АД увоз-извоз Скопје има учество од 49%, но нема контрола моќ затоа што 51% од обновната главнина е во сопственост на едно физичко лице кое не е поврзано со Друштвото и неговите акционери.

во илјади денари	2023	2022
Вложувања расположливи за продажба	149	149
Побарувања од купувачи	-	-
Побарувања за позајмици	-	-
Побарувања за аванси	-	-
Обврски спрема добавувачи	534	550
Обврски по позајмици	-	-
Приходи од продажба	-	-
Набавени трговски стоки	3.099	1.628

28. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви користени при прикажувањето на билансните позиции деноминирани во странска валута на 31 декември се следните:

во денари	2023	2022
EUR	61,4950	61,4932
USD	55,6516	57,6535

МЕТРО АД увоз-извоз Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

29. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Со состојба 31 декември 2023 година против МЕТРО АД увоз-извоз Скопје не се покренати судски постапки од кои би можеле да произлезат потенцијални обврски. И на 31 декември 2022 година против МЕТРО АД увоз-извоз Скопје немаше покренати судски постапки од кои би можеле да произлезат потенцијални обврски.

Друштвото на 31.12.2023 година и на 31.12.2022 година немаше обврски по основ на издадени гаранции и акредитиви од банки спрема доверители.

30. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЧКИОТ ПЕРИОД

По датумот на известувачкиот период не се случиле настани што треба да се обелоденат во овие финансиски извештаи